



24ти Мај

СТРАЗБУР- АЛЗАС И ШВАРЦВАЛД

Авион 4 дена / 3 ноќевања

Во Франција, на исток заграден со планинскиот масив Vogези, а на запад со Германија, се наоѓа регионот АЛЗАС. Историјата, пејсаџот и културата на овој дел од Франција пленат со својата убавина, разновидност... Главен град на регионот е СТРАЗБУР кој е еден од најзначајните центри на Европската Унија. Карактеристично за овој регион се лозовите насади кои ги даваат едни од најпознатите сорти на вина, врв на светскиот квалитет на бели вина од ароматични сорти на грозје. Со својата величествена и дива убавина, планинскиот масив ШВАРЦВАЛД (Црната Шума) во германската сојузна држава Баден – Буртенберг формира издолжен правоаголник помеѓу градовите Карлсруе, Штудгард, Базел и езерото Констанца. Шварцвалд отсекогаш фасцинирал и инспирирал со непрегледните низи на ели, борови и буки, потоци, реки и горски езера, пасишта и ливади... овој плодната долина се сместени симпатичните градчиња и села...



23.05 Скопје – Базел - Стразбур

Состанок на групата во 11:50 часот на аеродромот во Скопје. Полетување за Базел во 13:50 часот, слетување во 16:10 часот. Трансфер до центарот на Базел, прошетка и запознавање на знаменитостите. Заминување за Стразбур, пристигнување и сместување во хотел. Ноќевање.

24.05 Стразбур

Појадок. Разглед на Стразбур - град во покраината Алзас на истокот на Франција на реката Ил. Во Стразбур се наоѓаат седиштата на Европскиот совет и на Европскиот парламент, Маѓународниот суд за човекови права и други важни европски и светски институции. Разглед на историскиот центар на градот: величествената катедрала Нотр Дам градена од 12-ти до 15-ти век во готски стил, висока 142 метри, Старата царина, Палатата Рохан, куќата Камерзел, плоштадот Гутенберг. Стариот дел на градот, познат и како мала Франција, заштитен како светско културно наследство од УНЕСКО во 1988-ма година, е најсликовит дел на Стразбур и изобилува со шарени градби од дрво кои се градени помеѓу 16-ти и 17-ти век, покриени мостови и одбранбени кули од 13-ти век. Слободно попладне, или можност за факултативно крстарење по каналите на Стразбур. Ноќевање.

25.04 Шварцвалд: Баден Баден и Фрајбург

Појадок. Целодневен факултативен излет во Шварцвалд: Баден-Баден, кое се наоѓа во подножјето на Шварцвалд, на реката Ос и претставува вистинска оаза на Германската култура и историја. Во градот се наоѓаат 14 термални извори, познати по своите лековити својства, па така, градот е идеално место за бањски туризам. За неговото славно минато сведочат големите раскошни палати и вили со прекрасно уредени паркови и 3 километри долгото шеталиште. Продолжуваме кон градчето Фрајбург кој го носи епитетот бисерот на Шварцвалд. Иако за време на Втората светска војна бил сосема уништен, полека и прецизно е реставриран до последниот детал, па денес важи за еден од најубавите средновековни градови во Европа. Прошетка по главниот плоштад со катедралата Мунстер и камбанаријата висока 116 метри, познатата трговската зграда од 16-ти век со темноцрвена фасада, градското собрание од 16-ти век, плоштадот на Аугустините со манастирот каде има скали налик на познатите Шпански скали во Рим. Слободно време. Враќање во Стразбур. Ноќевање.

26.05 Алзас: Риквир и Колмар - Скопје

Појадок. Целодневен факултативен излет во Алзас: селото Риквир едно од најубавите села во Франција со годишна посетеност од околу милион туристи. Тесните улички потсетуваат на сценографија за некој филм чие дејство се одвива во средниот век. Интересни се кулата на северната капија од 13-ти век, црквата од 14-ти век, станбените згради кои потекнуваат од 16-ти и 17-ти век. Посета на винарија и можност за дегустација на вино. Слободно време. Патувањето продолжува кон Колмар, сместено во подножјето на планината Vogези на реката Лаух, која со канал е поврзана со Рајна. Поради многубројните мостови, канали и преубави плоштади се нарекува мала Венеција. Стариот и зачуван

средновековен центар на градот од 9-ти век е главна туристичка атракција која привлекува огромен број на туристи. Во старите дрвени градби се наоѓаат цркви, продавници, сувенирници, кафулиња, ресторани... Религиските и културни знаменитости во Колмар се протегаат низ многувековната Германско-Француска историја. Слободно време во историскиот центар на градот: црквата Свети Мартин, Доминиканска црква, куќата Пфистер, кварталот Танеурс, музејот Бартолди, музејот Унтерлинден. Трансфер до аеродромот во Базел. Лет на Визер во 22:10 часот. Пристигнување во Скопје во 00:20 часот.

ЦЕНА за уплати до 20 Април - 379€ (23.500,00 мкд)

Цена на аранжманот: 429€ (26.500,00 мкд)

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски билет на релација Скопје – Базел –Скопје
- Кабинска торба со димензии 40x30x20цм до 8кг.
- Сите трансфери по програмата со автобус
- Сместување во хотел 3* во Стразбур, на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Стразбур
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси 3.990,00 мкд
- Доплата за чекиран багаж - куфер до 10kg 1.200 мкд *(цената може да се промени како приближува летот)
- Туристичка такса 600 мкд (се плаќа во агенција)
- Крстарење по каналите на Стразбур 20 евра
- Целодневен факултативен излет - Шварцвалд (изјаснување во агенција при уплата/резервација) 75евра
- Целодневна задолжителна посета на Алзас 40 евра
- Влезници за локалитети и културно-историски споменици
- Доплата за еднокреветна соба 5.600 денари
- Задолжително патничко осигурување (инфо во агенција)

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници. За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето
- ТАФеријал Кашиков го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Начини на плаќање:

- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (важи и за цената во предпроидажба). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7 дена пред поаѓање.

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и SKTM

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk